



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 21 септември 1999
Скопје
Број 60

Аконтацијата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1559.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ број 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 1999 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на сировини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 1999 година („Службен весник на Република Македонија“ број 21/99, измена на одлуката 21/99, 33/99 и 36/99), во Точка 2, во алинеја 1, зборовите „10.000 тони“ се заменуваат со зборовите „20.000 тони“.

Во истата точка, во алинеја 19 зборовите „3.000 тони“ се заменуваат со зборовите „11.000 тони“.

Во истата точка, по алинеја 20 се додаваат три нови алинеи „21, 22 и 23“ кои гласат:

– Диметил терефталат	6.000 тони	2917 37 00 00;
– Етилен гликол (етандиол)	3.000 тони	2905 31 00 00;
– Натриум хидроксид	2.500 тони	2815 12 00 00:“

2. Во точка 4 во алинеја 1, зборовите „27.000.000 парчиња“ се заменуваат со зборовите „45.000.000 парчиња“.

Во истата точка во алинејата 2 зборовите „14.000.000 парчиња“ се заменуваат со зборовите „21.000.000 парчиња“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4358/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1560.

Врз основа на член 7 од Законот за техничка инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/99), министерот за стопанство донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СТАБИЛНИТЕ И ПОДВИЖНИТЕ ЗАТВОРЕНИ САДОВИ ЗА ТЕЧНИ И ПОД ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на стабилните и подвижните садови за течни и под притисок растворени гасови.

Член 2

Висината на надоместокот се определува во Тарифата за надоместок за испитување на садовите под притисок, која е составен дел на овој правилник (во натамошниот текст: Тарифа).

Член 3

Надоместокот на трошоците се пресметува во бодови.

Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од последната просечна плата во Републиката, објавена од Заводот за статистика на Република Македонија.

Член 4

За странски правни и физички лица кои не вршат дејност на територијата на Република Македонија, висината на надоместокот за испитување на садовите под притисок се определува во двоен износ од износот определен во Тарифата.

Член 5

Надоместокот на трошоците според овој правилник се уплатува на сметка на Министерството за стопанство – сопствени приходи.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-5540/3
2 септември 1999 година
Скопје

Министер,
Михајло Толевски, с.р.

ТАРИФА
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА САДОВИТЕ ПОД ПРИТИСОК
I. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊАТА НА САДОВИТЕ ПОД ПРИТИСОК
1. Подвижни садови под притисок

Ред. број	Вид на гасот	Волумен во (литри)	Бод / парче
1	Кислород, Јаглендвооксид, Азот, Аргон, Водород, Оксидул, Ацетилен	до 20	10
		20 - 40	15
		над 40	25
2	Пропан бутан	до 10	8
		10 - 40	15
		40 - 80	30
		над 80	60
3	Хлор	до 40	30
		40 - 100	50
		100 - 350	90
		над 350	180

2. Стабилни садови под притисок

Ред. број	Вид на гасот	Волумен во (М ³)	Бод / парче
1	Јаглендвооксид, Азот, Хлор, Аргон, Водород, Воздух	до 10	65
		10 - 30	85
		над 30	120
2	Кислород	до 10	65
		10 - 30	85
		30 - 100	145
		над 100	195
3	Пропан бутан	до 50	120
		50 - 130	190
		130 - 450	235
		над 450	275
4	Амоњак	до 10	65
		10 - 50	120
		50 - 300	210
		над 300	275
5	Поливинил хлорид	до 40	120
		40 - 500	285
		500 - 1500	320
		над 1500	395

3. Авто и вагон цистерни

Ред. број	Вид на гасот	Волумен во (М ³)	бод / парче
1	Кислород, Јаглендвооксид, Азот, Аргон, Хлор, Пропан бутан, Поливинил хлорид	до 10	175
		10 - 30	245
		над 30	295
2	Амоњак	до 5	120
		5 - 10	195
		над 10	240

1561.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Белица – Општина Самоков.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3828/1

Директор,

17 септември 1999 година дипл. правник **Горги Лазески**, с.р.
Скопје

А К Т И Н А З Д Р У Ж Е Н И Ј А

15. Врз основа на член 91 од Законот за авторско право кој се применува врз основа на член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, Сојузот на композиторите на Македонија (СОКОМ) пропишува

П РА В И Л Н И К * ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

Член 1

За јавно изведување и соопштување во јавноста (во натамошниот текст: изведување) музички дела што ги штити СОКОМ, освен нивно пренесување и емитување преку установите на радиодифузијата, кои се регулирани со посебен договор за плаќање надомест со СОКОМ, се наплатува надомест по Тарифата за надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста (во натамошниот текст: Тарифа) која е составен дел на овој правилник.

Надоместоците од став 1 на овој член ги наплатува СОКОМ преку Службата за заштита на авторски музички права (ЗАМП), во смисла на член 91 од Законот за авторско право.

*Врз основа на член 180 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на РМ“ бр. 47/96), Министерството за култура на РМ дава согласност бр. 08/1-574/45 од 26.11.1996 година на Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста („Службен весник на РМ“ бр. 61/92, 3/93, 35/93, 60/93 и 17/94) и Тарифата за надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста, составен дел на овој правилник, освен на зборовите по запирката од член 8 став 1 што гласат: „како и во рок од осум дена по одржувањето да достави званични точни податоци кои служат како основ за утврдување и распределба на авторскиот надомест (само за концертна дејност)“; член 8 став 2; член 9; член 10 и член 14 став 2. Согласноста е во сила од денот на нејзиното донесување.

Член 2

Надомест не се плаќа за изведување музички дела:

1) заради настава и во вид на настава – ако не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување;

2) на школски свечености – ако пристапот е бесплатен;

3) на концерти и приредби што се организираат за хумани цели (со помош на Црвениот крст, за организациите на слепите, глувонемите и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно.

Приредувачите на музички манифестации за хуманитарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање надомест само на делот од приходот што фактички се уплатува за хумани цели, а на останатиот дел од приходот надомест се наплатува во предвидениот износ.

Член 3

Под музички дела, во смисла на овој правилник, се подразбираат несценски музички дела, со зборови или без зборови, и фрагменти од сценски музички дела (опери, оперети и др.), што не претставуваат драмски целини.

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосредно.

Како механичка музика, во смисла на овој правилник, се подразбира музика што се изведува со инструменти за механичка репродукција (грамофон, музички автомат, магнетофон, касетофон и др.) или што и се соопштува на јавноста преку радиоапарати, телевизори, видеорекордери, звучници и сл.

Член 4

Бруто приход, во смисла на овој правилник, претставува вкупната наплата остварена со продажба на влезни билети или други форми на наплатување (резервации, зголемување на цените на јадењата и пијачките, со задолжителна или незадолжителна консумација, без оглед на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната цена се намалува, сервис, музички денар, туристички денар, томбола, лотарија и сл.).

Основица за пресметување на надоместот што се наплатува за концерти за сериозна музика од Тар. бр. 1 претставуваат:

1) приходот остварен со продажба на влезни билети;

2) трошоците за сала;

3) нето личниот доход на изведувачите и на диригентот за соодветниот концерт или

4) хонорарите на изведувачите и на диригентот. Нето личниот доход во став 2 точка 3 се пресметува така што вкупните лични доходи на изведувачите во соодветниот месец се делат со вкупниот број на извршени термини (служби) во тој месец. Вака добиената вредност на еден термин се множи со бројот на термините остварени за реализација на концерти за кој се наплатува надомест.

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, претставува и закупнината (надоместот) или друга форма на трошоци што корисникот ги плаќа за апаратите за механичка репродукција на музиката.

Член 5

Висината на надоместот за изведување на музички дела се утврдува во процент од бруто - приходот што приредувачот, односно организаторот на јавното изведување (во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа изведување, во процент од бруто - износот на хонорарот на изведувачот или во паушален износ.

Надоместот на одреден износ се утврдува во бодови, а вредноста на бодот се искажува во денари.

Вредноста на бодот во Тарифата изнесува 12,00 денари.

Член 6

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто - приходот ако при изведувањето на музички дела се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Член 7

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто-износот на хонорарот на изведувачите ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување, а изведувачите примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување и ако изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведување се утврдува во висина на најнискиот износ на надоместот наведен во соодветниот тарифен број.

Член 8

Корисникот е должен од надлежната организација за заштита на авторски музички права да обезбеди дозвола осум дена пред одржувањето на приредбата, а најдоцна 24 часа пред одржувањето на приредбата, како и во рок од осум дена по одржувањето да достави званични точни податоци кои служат како основа за утврдување и распределба на авторскиот надомест (само за концертна дејност).

Доколку корисникот не достави точни податоци од став 1 на овој член, висината на надоместот се утврдува во износ зголемен за 50%.

Член 9

Ако се утврди дека музичкото дело е користено без претходна дозвола (чл. 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторско право), висината на надоместот се утврдува во двоен износ.

Член 10

Ако музичките дела се користени без претходна дозвола (неовластено користење) и ако за таквото користење е предвиден надомест во месечен паушален износ, ќе се смета дека делата се користени во текот на целиот месец во кој е утврдено неовластено користење, без оглед на бројот на деновите во кои навистина се користени.

Член 11

Ако на една приредба или кај еден корисник настапуваат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни музичари - изведувачи или се користат повеќе апарати за изведување на механичка музика, надомест се плаќа посебно за секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој апарат.

Член 12

Ако ист изведувачки состав или одделен музичар-изведувач изведува музичко дело или последовно на две или повеќе места, или ако ист апарат се употребува последовно на две или повеќе места на ист или друг корисник, надоместот се плаќа за секое одделно изведување на секое од тие места.

Член 13

Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој или дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар - изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апаратот или инструментот.

Корисникот е должен да овозможи на организацијата за заштита на авторски музички права (ЗАМП) – увид во документацијата која служи како основа за утврдување и распределба на авторскиот надомест.

Член 14

Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (закуподавецот) е должен да состави со корисникот договор за условите под кои се изведуваат заштитени музички дела и на организацијата за заштита на авторски музички права да им овозможи увид во договорот и во записникот за бруто - приходот остварен од продадените влезни билети. Во спротивно, солидарно одговара за плаќање на авторскиот надомест и за доставување на програмата.

Ако закуподавецот од став 1 на овој член и овозможи на неовластена организација или лице да организира музичко-забавна приредба и одбегне плаќање на пропишаниот авторски надомест, должен е тој надомест да го плати и да ја достави програмата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста („Сл. лист на СФРЈ” бр. 74/89).

Член 16

Овој правилник влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-111
9 октомври 1992 година
Скопје

Сојуз на композиторите на
Македонија
Претседател,
проф.д-р Тома Прошев, с.р.

ТАРИФА
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО
ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА
МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

А. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА
МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ

I. Музички приредби

Тарифен број 1

Надоместот се плаќа во износ:

Реден број	Вид на приредба	Влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1.	Концерт на сериозна музика	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100
2.	Концерт на забавна музика, шоу, дела на заштитени автори во духот на народната музика, концерт на изворна и обработена народна музика (песни и игри) и слично	10% од бруто приходот	10% од хонорарот на изведувачите	150
3.	Академија, прослава и слично	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100
4.	Балетен дивертисман, танцови реви, танцови натпревари и реви на мраз	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100
5.	Променаден концерт	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100

Надомест за изведување на музички дела според овој тарифен број се наплатува и на приредби како што се: музички фестивал, музичка свеченост, собир на народна музика, музичко натпреварување, демонстрација на музика и слично, со тоа што стапката се определува според видот на музиката.

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна) се применува просечна стапка од овој тарифен број.

II. Забавни приредби

Тарифен број 2

Надомест се плаќа по приредба во износ:

Реден број	Вид на приредба	Влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1.	Игранка, другарска вечер, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клубска вечер и слично	10% од бруто приходот	10% од хонорарот на изведувачите	150
2.	Забава, бал, маскенбал, пречек на нова година и сл	12% од бруто приходот	12% од хонорарот на изведувачите	200

Корисникот на музички дела кој не води точна книговодствена евиденција за наплатените влезни билети или други облици на наплатување, плаќа, во смисла на став 1 од овој тарифен број, 5% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплатата на влезни билети или други форми на наплатување, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани влезни билети или други

форми на наплатување. Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за разграничување на основот, тогаш надоместот се утврдува во износ од 40% на име влезница или друга форма на наплата и 60% на име задолжителна консумација.

Ако покрај влезните билети или други форми на наплатување се наплатува и задолжителна консумација (вечера, мени и сл.) на име надомест за изведување на музички дела се наплатува, освен надоместот од овој тарифен број, и 4% од бруто приходот од задолжителната консумација. Надомест за изведување во наведениот износ се наплатува и кога се наплатува консумација без наплатување на влезен билет.

Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените задолжителни консумации, тогаш тој, во смисла на став 3 од овој тарифен број, плаќа 5% од вкупниот бруто приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплата за задолжителни консумации, без оглед на бројот на деновите во кои задолжителната консумација навистина е наплатувана.

Корисниците на музички дела – самостојни угостителски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски надомест во височина што одговара на надоместот утврден според приходите на соодветниот корисник на средства во општествена сопственост кој води точна книговодствена евиденција за бруто приходот или кој плаќа авторски надомест врз основа на договор за користење на музички дела.

III. Други приредби

1. Модни реви, избор на убавица и слично:

Тарифен број 3

Надомест за изведување се плаќа по приредба и тоа:

- 1) со наплата на влезен билет или друга форма на наплата – 4% од бруто-приходот;
 - 2) ако влезот е бесплатен:
 - а) ако се изведува жива музика – 4% од хонорарот на изведувачите
 - б) ако се користи механичка музика 250 бода
- Ако приредбата има концертен дел, надоместот се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

2. Циркусски претстави

Тарифен број 4

Ако се изведува жива или механичка музика, надоместот се плаќа од претстава:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) до 200 седишта | 60 бода |
| 2) од 201 до 500 седишта | 90 бода |
| 3) повеќе од 500 седишта | 120 бода |

3. Артистички приредби

Тарифен број 5

Ако се изведува жива или механичка музика, се плаќа 4% од бруто-приходот од приредбата.

4. Спортски и физкултурни приредби

Тарифен број 6

На игралишта, стадионите, пливалиштата и др. за изведување на механичка или жива музика пред почетокот на приредбата, во паузата или по приредбата, надоместот се плаќа по приредба:

- 1) до 10.000 седишта 150 бода
- 2) преку 10.000 до 30.000 седишта 250 бода
- 3) повеќе од 30.000 седишта 350 бода

За изведување на музика на самата приредба (механичка или жива музика), при која се изведува физкултурна програма, се плаќа 2% од бруто-приходот на влезниот билет односно хонорарот на изведувачите, а најмалку во двоен износ од ст. 1 на овој тарифен број, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

5. Изведување на музички несценски дела при прикажување на сценски дела

Тарифен број 7

За ненарачани музички дела што се изведуваат во драмско-сценски дела, било како музичка придружба или како илустрација, или се вклопени во самиот драмски текст, или се користат пред почетокот, во паузата или по претставата, надоместот се плаќа по претстава:

Реден број	Траење на музиката	Влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1.	до 10 минути	2% од бруто приходот	2% од хонорарот на изведувачите	100
2.	до 20 минути	3% од бруто приходот	3% од хонорарот на изведувачите	150
3.	до 30 минути	4% од бруто приходот	4% од хонорарот на изведувачите	220
4.	повеќе од 30 минути	5% од бруто приходот	5% од хонорарот на изведувачите	250

IV. Свирачи поединци

Тарифен број 8

Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување на музички дела:

- 1) на саеми, панаѓури и сл. дневно 60 бода
- 2) на свадби кои не се организирани во јавни локации, по свадба 80 бода
- 3) договорен годишен пашал од 300 бода

На инвалиди со над 50% инвалидност надоместот им се намалува за 50%.

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА

V. Угостителски дуќани

ЖИВА МУЗИКА

Тарифен број 9

1. Надоместот за изведување на жива музика во угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влез-

ни билети или задолжителни консумации изнесува месечно:

Број на столови во затворен или отворен простор, односно можеј број на посетители	Траење на изведувањето на жива музика	
	(до 24 часот)	(по 24 часот)
	Бодови	
до 40	400	600
од 41 до 80	500	700
од 81 до 120	600	800
од 121 до 180	700	900
од 181 до 240	800	1.000
од 241 до 300	900	1.100
од 301 до 360	1.000	1.300
од 361 до 420	1.100	1.400
од 421 до 480	1.200	1.500
од 481 до 540	1.300	1.600
од 541 до 600	1.400	1.700
од 601 до 660	1.500	2.000
од 661 до 720	1.600	2.100
од 721 до 780	1.700	2.200
од 781 до 840	1.800	2.300
од 841 до 900	1.900	2.400
повеќе од 900	2.000	2.500

За поединечно изведување надоместот се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 50% од утврдениот износ во овој тарифен број според бројот на столици, односно можниот број на посетители на ден. Во барови и слични локации во кои се игра, надоместот се плаќа за 100% повеќе од надоместоците наведени во оваа точка.

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат влезни билети или задолжителни консумации, надоместот се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се користи музика подолго или од посетителите се наплатуваат влезни билети, резервации, задолжителна консумација или зголемена цена и сл. (пречек на нова година, забава, бал, маскен бал, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клубска вечер и сл.), покрај месечниот износ на надоместот, угостителскиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведување, според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува својата обврска во поглед на јавното изведување на музички дела и да ја пренесува врз корисникот на своите услуги, врз организаторите или изведувачите на музичко-забавната програма.

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од точка 3 на овој тарифен број, не се даваат угостителски услуги, плаќаат и посебен надомест во најголем износ по основот од точка 3 на овој тарифен број што се наплатува во таков или во сличен угостителски дуќан.

МЕХАНИЧКА МУЗИКА

Тарифен број 10

1. Надоместот за изведување на музика преку радио-апарати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќани, освен во баровите и слични локации, изнесува месечно 50 бодови.

За изведување на механичка музика со озвучување во барови, дискотеклови и видео-клубови и слични локации, како и во угостителски дуќани, надоместот се плаќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа.

Ако во локалите се наплатуваат влезни билети или задолжителна консумација, односно се исплату-

ва закупнина (надомест за апаратот за механичка репродукција на музика), надомест се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

2. Надоместот за изведување на музика преку телевизори во угостителски дукани изнесува 50 бодови месечно.

3. Надомест за користење или пренесување на музика во секоја друга просторија по пат на грамофон, магнетофон, касетофон, музички автомат, радио-апарат, телевизор, видео рекордер, звучник и слично изнесува месечно:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| а) по едно средство (апарат) | 50 бода |
| б) озвучување, основен надомест | 200 бода |
| в) озвучување, по еден звучник | 10 бода |

Ако изведувањето на механичка музика од оваа точка се пренесува во угостителски дукани од точка 1 став 2 на овој тарифен број, надоместот се плаќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа.

VI. Мензи, бифеа, ресторани во претпријатија, организации и државни органи

Тарифен број 11

Надомест се плаќа месечно за изведување музика по пат:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) грамофон или магнетофон | 30 бода |
| 2) радио-апарат или телевизор | 30 бода |

VII. Одморалишта и планинарски домови

Тарифен број 12

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика по пат:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) грамофон или магнетофон | 30 бода |
| 2) радио-апарат или телевизор | 30 бода |

VIII. Трговски дукани, агенции и други деловни простории

Тарифен број 13

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика во:

1. Стоковни куќи и дукани преку:
- | | |
|---|----------|
| а) грамофон или магнетофон, по едно средство (апарат) | 40 бода |
| б) радио-апарат или телевизор по едно средство (апарат) | 40 бода |
| в) озвучување, основен надомест | 100 бода |
| г) озвучување, по еден звучник | 10 бода |

Ако се користат повеќе средства (апарати), надоместот може да се договори и во месечен паушален износ, земајќи го во предвид бројот на средствата (апаратите) што се користат;

2. во продавници, млекарници, бензински станици и сл. преку:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| а) грамофон или магнетофон | 40 бода |
| б) радио-апарати или телевизори | 40 бода |
| в) озвучување, основен надомест | 100 бода |
| г) озвучување, по еден звучник | 10 бода |

3. во туристички и други агенции, претставништва и други простории во кои се работи со странки преку:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| а) грамофон или магнетофон | 40 бода |
| б) радио-апарат или телевизор | 40 бода |
| в) озвучување, основен надомест | 100 бода |
| г) озвучување, по еден звучник | 10 бода |

IX. Саеми

Тарифен број 14

За изведување механичка музика, освен музика од музички автомат, надомест се плаќа во висина од 300 бода дневно.

X. Занаетчиски дукани

Тарифен број 15

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика во:

- 1) слаткарници, преку:
- | | |
|---------------------------------|---------|
| а) грамофон или магнетофон | 50 бода |
| б) радио-апарати или телевизори | 50 бода |
- 2) берберско-фризерски дукани преку:
- | | |
|---|---------|
| а) радио-апарати, грамофони или магнетопони | 50 бода |
|---|---------|
- 3) салон за чистење чевли и слично:
- | | |
|-------------------------------|---------|
| а) грамофон или магнетофон | 50 бода |
| б) радио-апарат или телевизор | 50 бода |
- 4) други занаетчиски дукани преку:
- | | |
|-------------------------------|---------|
| а) грамофон или магнетофон | 50 бода |
| б) радио-апарат или телевизор | 50 бода |

XI. Претпријатија, односно организации

Тарифен број 16

Надоместот изнесува месечно и тоа:

- | | |
|--|----------|
| 1) како основен надомест за озвучување | 100 бода |
| 2) за секој звучник | 10 бода |

XII. Превозни средства

Тарифен број 17

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика и тоа:

- 1) на бродови и тоа по пат на:
- | | |
|--|----------------------------------|
| а) жива музика и мех. музика со озвучување | по тарифен број 9 на оваа тарифа |
|--|----------------------------------|

б) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музика од музички автомати од тарифниот број 28 на оваа тарифа

- | | |
|--|---------|
| а) жива музика и мех. музика со озвучување | 50 бода |
| в) озвучување, по звучник | 10 бода |
- 2) во автобуси, возови или авиони за изведување механичка музика:
- | | |
|---------------------|----------|
| а) по автобус | 30 бода |
| б) по озвучен вагон | 30 бода |
| в) по авион | 100 бода |

За возови кои немаат постојани вагони, надоместот може да се договори во месечен паушален износ.

3) на автобуски или железнички станици, на бродски пристаништа и аеродроми и тоа:

- а) механичка музика по едно средство (апарат), освен музика од муз. автомат од тарифниот број 28 на оваа тарифа 30 бода
 б) преку озвучување, по звучник 5 бода
 4) во рекламни автомобили (автомобили во кои во текот на возењето се врши рекламирање со мех. музика) - дневно 15 бода

XIII. Кина

Тарифен број 18

Надоместот за изведување на музика преку грамофон, магнетофон, радио-апарат или некое друго механичко средство пред почетокот на претставата, во паузата или по претставата во кино, се плаќа месечно по следната табела:

Број на седишта	Број на претстави неделно	
	до 8	повеќе од 8
до 600	40	50
преку 600	60	100

XIV. Читални

Тарифен број 19

За изведување механичка музика, освен музика од музички автомати, надомест се плаќа во висина од 20 бодови месечно.

XV. Месни заедници, општествени или клубски простории

Тарифен број 20

Надомест се плаќа месечно за изведување механичка музика по пат на:

- 1) грамофон или магнетофон 30 бода
 2) радио-апарат или телевизор 20 бода

Надомест за изведување музички дела, со наплата на влезни билети или други форми на наплатување, или со игранка (диско-клубови и др.), се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во паушален износ.

XVI. Изложби, галерии, музеи

Тарифен број 21

Надомест се плаќа месечно за изведување на:

- 1) механичка музика, освен од муз. автомат 30 бода
 2) музика по пат на озвучување, по звучник 5 бода

XVII. Армија на Република Македонија

Тарифен број 22

Надомест за изведување музички дела во армијата на Република Македонија за службени цели се плаќа според спогодба.

Под изведување на музички дела за службени цели во армијата на Република Македонија се подразбира изведување на музички дела во касарните и гарнизоните за војниците, при дочек и испраќање на државни делегации, при воени паради и слично.

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од став 2 од овој тарифен број, на таквото изведување

ќе се применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа.

XVIII. Спортски игралишта, плажи и кампови

Тарифен број 23

Надомест се плаќа месечно за изведување на:

- 1) механичка музика, освен од музички автомат 100 бода
 2) музика по пат на озвучување, по звучник 10 бода

XIX. Салони за забава, забавни паркови и вртелешки

Тарифен број 24

Надомест се плаќа за изведување механичка музика и тоа:

- 1) во салони за забава, месечно 150 бода
 2) во забавни паркови, дневно 30 бода
 3) вртелешка, дневно 5 бода

XX. Школи за играње

Тарифен број 25

Надомест месечно изнесува, без оглед на видот на музиката: 150 бода

XXI. Месни разгласни станици

Тарифен број 26

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика и тоа:

- 1) дневно 10 бода
 2) месечно 100 бода

XXII. Локални радио станици

Тарифен број 27

Надомест се плаќа месечно, према траењето на емисиите во неделата и тоа:

- 1) до 15 часови 50 бода
 2) од 15 до 30 часови 100 бода
 3) од 30 до 40 часови 150 бода
 4) преку 40 часови 200 бода

Локалните радио станици, кои остваруваат посебни приходи од пропаганда, реклами, желби на слушателите и слично покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, наплатуваат уште и 4% од тие бруто приходи.

XXXIII. Музички автомати

Тарифен број 28

За изведување музика од музички автомати без екран, надомест се плаќа 100 бодови месечно.

Во Правилникот за измена на Правилникот за надоместоци за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста („Службен весник на Република Македонија” бр. 60/93) во членот 2 бројот „1,00 денар” се заменува со бројот „1,50 денари”.

Бр. 03-237 Сојуз на композиторите на
 31 март 1994 година Македонија
 Скопје проф. академик Властимир Николовски, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд се води извршна постапка по предлог на доверителот Владимир Димитровски од Скопје, ул. "Загребска" бр.15, заради дислоцирање на купатило и изградба на ново купатило во станот во Скопје, на ул. "Тито Михајловски" бр.7, втор кат.

Бидејќи должникот во меѓувреме починал, судот, на неговите можни наследници во овој момент непознати на судот, им постави привремен застапник.

За застапник го одреди лицето Лиљана Мизрахи адвокат од Скопје, бул. "Св.Климент Охридски" бб 2 кат кој ќе ги има сите права и должности на редовен законски застапник во постапката се додека наследниците на должникот или нивен полномошник не се појави пред судот

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, И.бр.3372/99.
(30366)

Пред овој суд е поведена постапка за сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Петре Поповски од Скопје, застапуван од пол.Гојко Трајковски адв. од Скопје, против тужената Софија Ставрева од Скопје, сега со непознато живеалиште во Канада.

Основниот суд Скопје I-Скопје назначил прввремен застапник Драган Малиновски, адв. од Скопје за заштита на интересите на тужениот. Назначениот адвокат ќе ги извршува дејствијата се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека и поставил старател на тужената.

Судот ја повикува тужената да се јави пред судот и да ја преземе постапката или пак да овласти друго лице кое што ќе презема дејствија во постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IV П.бр.824/99.
(30353)

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје е поведена парнична постапка за алиментација по тужбата на малолетната тужителка Елена Чогуриќ преку застапник-нејзината мајка Љиља Буризова, преку пол Димовска Виолета со стан с.Визбегово, Скопје, адв. од Скопје, против тужениот Владимир Чогуриќ, на работа во САД со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непознато престојувалиште како и од причина што тужениот нема полномошник Основниот суд Скопје I-Скопје на тужениот Владимир Чогуриќ му се поставува за привремен застапник и тоа адвокатот Нада Ангеловска од Скопје, која ќе ги штити правата и интересите на тужениот се додека тужениот лично или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје не го известат судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XIX П.бр.1297/99.
(30356)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Видан Кралевски од Скопје тужениот Душан Поповиќ, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот и во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење, или пак да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XVIII П.бр.1707/99.
(30234)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Јашар Хотовиќ од Скопје против тужената Азбије Хотовиќ од Скопје, ул. "152 (Бајрам Шабани)" сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II-Скопје или во тој рок да достави своја адреса или престојувалиште или да назначи свој полномошник.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, нејзините интереси во постапката ќе ги штити привремен застапник поставен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, се додека тужената лично или преку нејзин полномошник не се појави во судот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XIX П.бр.1529/99.
(30279)

Пред овој суд се води постапка за неосновано збогатување по тужбата на тужителката Даница Стојчевиќ од Скопје, против тужениот Павле Стојчевиќ, со непозната адреса. Вредноста на спорот е неопределена.

Судот на тужениот му постави привремен застапник, адвокатот, Василка Паскалиева од Скопје, ТЦ Мавровка, кат 2, канцеларија бр.1, кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката. Се повикува тужениот во рок од триесет дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, лично или преку полномошник и да ја преземе постапката. Во спротивно, постапката ќе продолжи преку поставениот застапник.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XI П.бр.1111/98.
(30413)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд поведена е парнична постапка по основ на долг по тужбата на тужителите Христо Пајковски од Битола и Александар Пајковски од Битола, против тужениот Гоце Петровски од Скопје, ул. "Народен фронт" бр.35/30 Скопје, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса од Центарот за социјална работа во Битола, за привремен старател му е поставен адвокатот Сашо Врбовски од Битола кој ќе ги врши сите права и должности на законски застапник и ќе го застапува се додека тој или негов полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд во Битола, П.бр.2038/95. (30910)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд заведена е парнична постапка по тужба на тужителката Афродита Исеини од с.Чегране, Гостиварско, застапувана од нејзиниот полномошник Рихан Исмаили, адвокат од Гостивар, против тужениот Бекри Велиу од с.Форино, Гостиварско сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Гостивар, доколку не се јави или не постави свој

полномошник, во постапката ќе го застапува привремениот застапник Димоски Бобан, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар, се до окончување на спорот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.530/99.(31104)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мурати род.Селими Разије од с.Речане, Гостиварско, застапувана од полномошникот Неим Селмани адвокат од Гостивар, против тужениот Мурати Мурат од с.Србиново, Гостиварско, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи, тужениот е со непозната адреса за привремен застапник му се поставува Алији Елејеса стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.624/99. (31105)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд се води постапка за зак.издршка по тужбата на тужителите Џемила Алиловска и малолетната Дана Алиловска од с.Бајрамовци против тужениот Берат Алиловски од с.Балинци, а сега во Италија со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Берат Алиловски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.131/99. (30299)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за утврдување на сопственост, по тужбата на тужителот Димовски Трајче од Росоман-Кавадарци, против тужениот Митрев Драги, со непозната адреса.

Судот на тужениот му назначи привремен застапник адвокат Петковска Елизабета од Кавадарци, која ќе ги застапува интересите на тужениот.

Се повикува тужениот да се јави во судот лично, или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, во постапката ќе го застапува привремен застапник се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот, за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.б.478/98. (30548)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани е во тек постапка за наплата на долг по тужбата на тужителот АД за осигурување "Македонија" Скопје, филијала-Кочани против тужениот Станко Стојанов од Кочани, моментално живее и работи во Израел, со непозната адреса. Вредност на спорот 4.000,00 денари.

Се повикува тужениот Станко Стојанов да се јави во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, или пак постави свој полномошник. Во спротивно, судот на тужениот ќе му постави привремен застапник до правосилното окончување на постапката и тоа Благојчо Стоименов, стручен соработник при Основниот суд во Кочани.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.191/98. (30298)

Пред Основниот суд во Кочани во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Прекајски Мара од Кочани, ул."Стив Наумов" бр.35 против тужениот Прекајски Жарко од Нови Бечаж-СРЈ. Со непозната адреса. Вредност на спорот 60.0000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, или, пак постави свој полномошник. Во спротивно, судот на тужениот ќе му постави привремен застапник до правосилното окончување на постапката и тоа Благојчо Стоименов, стручен соработник во Основниот суд во Кочани.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.311/99. (30907)

Пред Основниот суд во Кочани во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Милан Илиев од с. Зрновци, против тужената Бојка Илиева, родена Бурова од Красна, Република Бугарија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, или, пак постави свој полномошник. Во спротивно судот на тужената ќе и постави привремен застапник до правосилното окончување на постапката и тоа Благојчо Стоименов, стручен соработник во Основен суд во Кочани, П.бр.426/99.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.427/99. (31181)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за издршка по тужбата на тужителот Светлана Станојковска од с.Режановце-Куманово, против тужениот Боро Стојановски од с.Режановце, сега во странство на работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави на судот да остави свој адреса или назначи свој полномошник. Доколку во овој рок не се јави тужениот ниту било пак кое лице го извести судот за точна адреса на тужениот, судот ќе му постави привремен застапник адвокатот од Куманово, Момчило Доцевски.

Од Основниот суд во Куманово, V.П.бр.09-45/99.

(31098)

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Марковски Владимир од Куманово, против тужените Николовски Петар од Куманово, ул."Горче Петров" бр.49 и Николовски Трајко од Куманово, на привремена работа во странство со непозната адреса.

На второ тужениот Николовски Трајко од Куманово, ул."Горче Петров" бр.38, сега на привремена работа во Германија со непозната адреса на живеење му се поставува привремен застапник адвокатот Живо Арсовски од Куманово, кој ќе го застапува тужениот во постапката пред судот се додека тој или негов полномошник не се појави пред судот односно додека Ценатрот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Куманово, Ш.П.бр.09-635/93.

(31099)

Пред овој суд е поведена парнична постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот

Рамадани Исен од Куманово, ул. "Васа Пелагик" бр.9 против тужениот Стојмановски Чедомир, со непознатата адреса. Вредност на спорот 100.000 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса му се поставува привремен застапник кој ќе го застапува тужениот во оваа постапка до правосилното окончување се додека не се јави тужениот или негов застапник и тоа адвокатот Живко Арсовски од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр.1776/99.

(31182)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за долг по тужбата на тужителот АДОР "Македонија" Скопје, против тужениот Терзиев Мите од с.Доброшинци, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 3.500 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

За привремен застапник на тужениот се назначува Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува интересите на тужениот се до појавување на тужениот или негов полномошник пред судот со сите права.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1112/99.(31106)

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и реосигурување "Македонија" Скопје, против тужениот Василев Киро од с. Градошорци, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.520 денари.

Се повикува тужениот Василев Киро да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

За привремен застапник на тужениот му се назначува Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува интересите на тужениот се до појавувањето на тужениот или негов полномошник пред судот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр.1114/99. (31107)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужбата на тужителот Љатиф Алиџи од с. Цепциште -Тетовско против тужениот Андоновски Ѓорѓи Јован од Скопје, ул. " Андреј Барби" бр.61/1-2 сега со непозната адреса и други.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" се јави во Основниот суд во Тетово, или постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.266/99. (31096)

Пред овој суд во тек е оставинска постапка за расправање на оставината на покојниот Асим Амети порано од с.Челопек, како негов наследник од прв наследен ред меѓу другите е и синот Сервет Амети од с.Челопек, а сега на привремена работа во старнство.

Се повикува наследникот Сервет Амети во рок од една година по објавувањето на огласот да овласти свој полномошник, доколку во тој рок не се јави,

судот ќе ја расправи оставината врз основа на изјавата на старателот и податоците со кој располага.

Од Основниот суд во Тетово, О.бр.220/99. (31097)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на АД за осигурување "Македонија" Скопје, против Мазлам Шаини од с.Желино.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, и да одреди полномошник. Во спорот преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде одреден привремен застапник што ќе го застапува до правосилното извршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.52/99. (31101)

Пред овој суд води спор Бајрами Кашиф од с.Челопек, против Абдуловски Сулејман Месут од с.Челопек, а сега со непозната адреса во Босна и Херцеговина.

Се повикува тужениот да се јави на судот, или достави адреса, или постави свој застапник, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, по истекот на овој рок, доколку не се јави судот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.710/99. (31102)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по основ на договор за купопродажба,по тужбата на тужителот Стојановски Љубомир од с.Брвеница против тужените Димик Роса, Димик Илко и Димик Бранка, сите од САД, со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, судот по истекот на 30 дена преку Центарот за социјална работа во Тетово на тужените ќе постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.785/99. (31103)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип поведена е постапка за утврдување на сопственост на тужителите Љупчо и Љубица Николови од Штип, ул."Трст" бр.28, против тужениот Мастев Димитрија од Штип, сега со непозната адреса на престојување.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд и да достави точна адреса на живеење или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршување на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.101/99. (30909)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 844/99 на регистарска влошка бр. 1-1298-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет ИНТЕРИМПЕКС Акционерско друштво за надворешна и внатрешна трговија и туризам, ул. "11 Октомври" бр. 32, Скопје.

Му престанува овластувањето на Зоран Горчевски, генерален директор, да го застапува акционерското друштво без ограничување, се овластува Димитар Спировски, вршител на должност генерален директор да го застапува акционерското друштво без ограничување.

Му престанува овластувањето на генералниот директор Зоран Горчевски да го застапува акционерското друштво во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Се овластува Димитар Спировски, вршител на должност генерален директор да го застапува акционерското друштво во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31065)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 904/99 на регистарска влошка бр. 1-1298-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и промена на лице на ИНТЕРИМПЕКС Акционерско друштво за надворешна и внатрешна трговија и туризам, п.о., ул. "11 Октомври" бр. 32, Скопје.

Промената на фирмата гласи: АВИОИМПЕКС Акционерско друштво за воздушен сообраќај и трговија п.о. - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 32.

Се запишува: Илија Смилев, зам.генерален директор на Акционерско друштво да го застапува Акционерското друштво без ограничување.

Пречистениот текст гласи:

1. Димитар Спировски, в.д. директор и
2. Илија Смилев, заменик генерален директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31066)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9795/98, на регистарска влошка бр. 0200107567-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, градежништво и услуги "ИНТЕРПЛАН" Петре ДООЕЛ, импорт-експорт, ул. "Софиска" бр. 26, Скопје.

Основач на друштвото, со Акт - Изјава за основање од 15.12.1998 год. бр. 102 е Таневски Петре од Скопје.

Дејности: 45.21; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 50.10; 50.30; 51.13; 51.31; 51.34; 51.39; 51.41; 51.42; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.27; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44; 52.45; 52.46; 52.48; 52.61; 60.23; 60.24; 63.12; 63.30; 63.40; 70.31; 70.32; 71.10; 71.21; 72.30; 72.60; 74.13; 74.14; 74.20; 74.30; 74.40; 74.81; 74.84; 92.34; 93.05.

Дејности во надворешно трговски промет:

- надворешна трговија со непрехранбени производи
- надворешна трговија со прехранбени производи
- застапништво и посредништво на странски фирми
- меѓународен транспорт на патници и стоки
- привремен увоз-извоз
- консигнациона продажба
- рекспорт
- закуп - лизинг
- кооперација
- малограничен промет со соседните земји
- агенциски услуги
- компензациони услуги
- инвентура

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Таневски Петре, кој е и законски застапник без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12920)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4575/99 на регистарска влошка бр. 020179237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги на „САРА-КОМЕРЦ“ Дејан ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Цветан Димов“ бр.40/3-12 Скопје.

Основач: Дејан Атанасов од Скопје:

Дејности: 28.73, 28.74, 15.31, 15.32, 15.33, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.432, 45.43, 45.44, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.39, 51.24, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.51, 51.57, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 50.50, 50.20, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.21/2, 55.23, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.20, 72.10, 72.20, 74.84, 93.05, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 50.40/4, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 52.44/2, 52.44/3, 52.61, 52.44/4, 52.62, 52.73, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.3, 60.4, 70.1, 71.10, 71.21, 72.30, 72.50, 72.60, 74.81, 74.82, 74.83, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, рекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Оливер Каровски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4575/99. (28973)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 21/99, Здружение на граѓани со име Здружение на стечајни работници - Струмица, кое е основано заради остварување на правото на работните и други права од работниот однос.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Борис Поп-Димитров" бр. 42, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30597)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 22/99, Здружение на граѓани со име Спортско друштво за одгледување и натпреварување со расни гулаби "Поштар" - Струмица, кое е основано заради развој на гулабарството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Ванчо Китанов" бр. 20, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30599)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 23/99, Здружение на граѓани со име Фитнес центар "Атлетика" - Струмица, кое е основано заради развој на атлетскиот и фитнес спортот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Ѓуро Салај" бб.

Од Основниот суд во Струмица. (30600)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 24/99, Здружение на граѓани со име Пливачко-нуркачки-ватерполо "Делфина" - Струмица, кое е основано заради развој на пливачко-нуркачки-ватерполо спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30601)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 25/99, Здружение на граѓани со име Шотокан карате клуб "Шихан" - Струмица, кое е основано заради развој на карате спортот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Јанко Цветинов" бр. 18.

Од Основниот суд во Струмица. (30603)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 27/99, Здружение на граѓани со име Тениски клуб "Инфолејд" - Струмица, кое е основано заради развој на тенискиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Васил Сурчев" бр. 11, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30604)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 31/99, Здружение на граѓани со име Еколошко друштво "Планетум" - Струмица, кое е основано заради заштита на животната средина.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Максим Горки" бр. 3, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30605)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 32/99, Здружение на граѓани со име Здружение на лозари "Струмичка лоза" - с.Пиперево, кое е основано заради развој на земјоделското-лозаро овоштарство.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Пиперево.

Од Основниот суд во Струмица. (30609)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 33/99, Здружение на граѓани со име Здружение на граѓани акционери - Струмица, кое е основано заради заштита на правата работници - акционери.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бр. 5, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30610)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 34/99, Здружение на граѓани со име Културно уметничко друштво "Гоце Делчев" - Босилово, кое е основано заради негување на македонскиот фолклор.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Босилово, Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Дом на културата - Босилово.

Од Основниот суд во Струмица. (30612)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 35/99, Здружение на граѓани со име Друштво за проучување и заштита на птиците - Струмица, кое е основано заради заштита на птиците.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Васил Сурчев" бр. 11, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30613)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 36/99, Здружение на граѓани со име Авто-мото друштво "Стрела" - Струмица, кое е основано заради техничка исправност на моторни возила и безбедност на сообраќајот на патиштата.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Ленинова" бр. 94.

Од Основниот суд во Струмица. (30615)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 37/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Беласица" - Струмица, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30617)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 38/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Тиверија" - Струмица, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30618)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 39/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Моноспитово" - Моноспитово, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Моноспитово.

Од Основниот суд во Струмица. (30619)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 40/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Граничар" - Ново Коњарево, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Ново Коњарево.

Од Основниот суд во Струмица. (30620)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 41/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Голаш" - с.Костурино, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Костурино.

Од Основниот суд во Струмица. (30627)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 63/98 од 22.VII.1999 година, потврдува дека Здружение-то за интернационална едукација "НОРМАК" од Скопје регистрирано на ден 23.02.1999 год. во единствениот регистар за здруженија на граѓани и фондации го менува лицето овластено за застапување.

Во иднина лице кое ќе го застапува здружението за интернационална едукација "НОРМАК" - Скопје ќе биде г-ѓа Даница Јовановска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31351)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 485/99 од 09.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 05.03.1993 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 424, се запишува здружението на граѓани Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "50 Девизија" бр. 6, кое го застапува неговиот претседател Ристо Севриев од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31042)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. бр.81/99 од 02.09.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд Скопје II - Скопје на Сојуз за Тајландски бокс на Македонија под реден бр.Рег.З.Г.бр.81/99 од 02.09.1999 година.

Седиштето на Сојуз за Тајландски бокс на Македонија-Скопје е во Скопје, ул."Фрањо Клуз" бр.14/3, а подрачјето на дејствување на Сојузот во Република Македонија е заради ширење и унапредување на спортот со посебен развој на тајландскиот бокс, развивање на разни активности со кои се остваруваат и задоволуваат спортски, културни, образовно-воспитни и други интереси, овозможување правилен психомоторен развој на личноста вршење работа од рекреациски карактер, следење на состојбите и спроведување истражување од областа на спортот, усогласување на посебните и заедничките интереси во областа на спортот посебно тајландскиот бокс, подготовка на прогресивни и стимулативни програми, реализација на проекти кои имаат воспитно-едукативна функција, организирање и одржување на натпревари, едукативни предавања, семинари, училишни предавања, подготвување публикации, активна соработка со меѓународни организации и здруженија и давање предност и сугестии до надлежни органи и организации за развој на спортот воопшто.

Со денот на запишувањето во Регистарот Сојуз на Тајландски бокс на Македонија-Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30169)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. бр.174/99 од 08.07.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации на Влашко културно уметничко друштво "Питу Гули"-Скопје, ул."Бера Јоџиќ" бр.10-1/2.

Целите и задачите на друштвото се: да го следи и изучува развојот на народниот, изворниот мелос фолклорот на власите, да работи на стручно и културно воспитување на членството, преку најразлични форми да организира и остварува тесна соработка со соодветни организации како и културно уметнички друштва ширум републиката и пошироко, постојано ги негува, одгледува и збогатува влашките традиционално изворни обичаи на влашкиот фолклор и народниот мелос на власите во Република Македонија, организира концерти и други настапи јавни манифестации во градот, републиката и надвор од неа.

Лице овластено за застапување и претставување на Влашкото културно уметничко друштво "Питу Гули" Скопје е претседателот на друштвото.

Со денот на запишувањето во Регистарот Влашкото културно уметничко друштво "Питу Гули" Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30176)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. бр.158/99 од 13.07.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации на Ансамбл на народни ора и песни "Зограф" Скопје, ул."Доситеј Обрадовиќ" бб.

Дејноста на Ансамблот на народни ора и песни "Зограф" Скопје е усогласување на посебните и заедничките интереси во областа на изучувањето, негувањето, развивањето, унапредување, зачувување и презентирање на македонскиот фолклор и обичаи, изразени низ народни игри, песни, инструменти и носии кои го одредуваат историското минато и богатото културно наследство и традиции на македонскиот народ, создавање на просторни, материјални кадровски, финансиски и други услови за масовно прифаќање на членови и формирање на секции и групи за изучување, негување, развивање, унапредување и презентирање на фолклорните и играорни, песнопойни, инструментални, сценски и други уметнички способности за членовите.

Со денот на запишувањето во Регистарот ансамблот за народни ора и песни "Зограф" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30195)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. бр.195/99 од 06.07.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд Скопје II-Скопје на Друштво за рекреација и гимнастика Партизан "Чаир" Скопје.

Седиштето на друштво за рекреација и гимнастика Партизан "Чаир" Скопје е во Скопје, ул."Џон Кенеди" бб, а подрачјето на дејствување на друштвото на Република Македонија е изготвување програми за своите активности кои се реализираат преку разновидни облици, форми, содржини и методи, а тоа се: спортска гимнастика за женски категории, спортска гимнастика за машки категории, спортска акробатика за машки и

женски категории, редовно телесно вежбање за сите возрасти, корективна гимнастика, аеробик-фитнес, боди-билдинг, спортска рекреација, трамплин, акции за научи да скијаш, пливаш, излети, летувања, летни и зимски подготовки за гимнастичари-ки и организирање и учествување на натпревари.

Со денот на запишувањето во Регистарот друштво за рекреација и гимнастика Партизан "Чаир" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30238)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 12/99, Здружение на граѓани со име Фото-кино-видео клуб "Струмица" - Струмица, кое е основано заради развој на фото-кино-видео-техниката.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30589)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 13/99, Здружение на граѓани со име Аеро клуб "Младост" - Струмица, кое е основано заради развој на воздухопловниот спорт и др.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30590)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 14/99, Здружение на граѓани со име Сојуз на клубовите на млади техничари и природници - Струмица, кое е основано заради техничко воспитување на членството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30591)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 15/99, Здружение на граѓани со име Радио клуб "Струмица" - Струмица, кое е основано заради развој на радиотехниката, електрониката и други дејности од областа на техниката.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30592)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 16/99, Здружение на граѓани со име Градски дувачки оркестар - Струмица, кое е основано заради ширење љубов кон музиката и учество во разни манифестации.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Сандо Масев" бр. 2, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30593)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 17/99, Здружение на граѓани со име Здружение на одгледувачи на овци "Огражден"

- Ново Село, кое е основано заради развој на сточарството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа на територијата на Општина Ново Село.

Од Основниот суд во Струмица. (30594)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 18/99, Здружение на граѓани со име Стрелачки клуб "Струмица" - Струмица, кое е основано заради развој на стрелачкиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30595)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 20/99, Здружение на граѓани со име Друштво на математичари и информатичари - Струмица, кое е основано заради унапредување на математичарите и информатичарите.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30596)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 354/99 од 13.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани "Форум за човекови права на Македонците од Егејскиот дел на Македонија", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 19.02.1992 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 434, се запишува здружението на граѓани "Форум за човекови права на Македонците од Егејскиот дел на Македонија", со седиште во Скопје, бул. "Маркс и Енгелс" 1/5-6, кое го застапува неговиот претседател Наум Абов од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31052)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 176/98 од 28.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Детски ликовен центар - Градско здружение на ликовните педагози со скратено име ДЛЦ - ЗГЛП се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации од 06.03.1969 година.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 400, се запишува здружението на граѓани Детски ликовен центар - Градско здружение на ликовните педагози, со скратено име ДЛЦ - ГЗЛП, со седиште во Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 1, кое го застапува неговиот претседател г-ѓа Слободанка Николовска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31053)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 133/98 од 29.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани "Воздухопловен сојуз на Македонија", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 23.08.1971 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 402, се запишува здружението на граѓани "Воздухопловен сојуз на Македонија", со седиште во Скопје, ул. "Мирослав Крлежа" бр. 1, кое го застапува неговиот претседател Димитар Мојсовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31054)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр. 39/99, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Хуманитарното здружение на граѓани "Солидарност" - Кочани, со седиште во Кочани, ул. "Вита Поп Јорданова" бр. 40.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот на здружението Ивановски Петар од Кочани.

Здружението е основано заради вршење на следните цели и задачи: социјална заштита на граѓаните и обезбедување на социјална сигурност на граѓаните и развивање на меѓусебна солидарност на граѓаните, здравствена заштита со поттикнување и оспособување на граѓаните за чување и унапредување на нивното здравје и условите за живот, културно просветно воздигнување на граѓаните преку разни форми на приредби и манифестации посебно кај младите и децата, како и други активности што ќе придонесат кон подобрување на стандардот на граѓаните и задоволување на заедничките потреби на граѓаните без разлика на пол, раса, вероисповед и слично.

Хуманитарното здружение на граѓани "Солидарност" стекнува својство на правно лице од 09.09.1999 год.

Од Основниот суд во Кочани. (31055)

Со решение Згф.бр. 45/98 од 01.04.1999 год. во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 45 за 1998 година се запишува Здружение на земјоделски производители "Агропродукт" - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Страшо Пинџур" бр. 1 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31056)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр.38/99 од 15.09.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗППП "Пепелиште", с. Пепелиште-Неготино со жиро сметка 41630-601-13976.

За стечаен управник се определува Стојан Марковски, дипл.економист од Скопје, ул."Горче Петров" бр. 3/38, тел.091-344-278.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметно од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и

различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат предметот на кој постои различно право, начинот и основата на застапување на тоа право и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште на Собирот на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители (извештајно рочиште) на ден 24.11.1999 година во 9 часот во соба бр. 27 на Основниот суд во Кавадарци.

Решението да се објави на огласна табла во Судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Кавадарци. (31314)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение Ст.бр.9/99 од 07.09.1999 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија "Мак информ" ДОО од Скопје, ул."Волгоградска" бр.2/3-10 и жиро сметка 40120-603-22940 се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30118)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.103/97 од 01.10.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "Деце-Рекорд" од с.Петровец, Скопје.

За стечаен судија е определена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски од Скопје, ул."Црвена Армија" бр.10/1-2, тел.238-963.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Сл.весник на РМ", до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират своите долгови према стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 20.10.1999 година во 08,30 часот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30197)

Со решение на Основниот суд Штип Ст.бр.1/99 од 07.09.1999 година над должникот ДОО за поделство "Мустафино" с.Мустафино од Св.Николе, од с.Мустафино, со жиро сметка бр.41420-601-18652 што се води кај ЗПП Штип се отвора стечајна постапка.

За стечаен судија се одредува Лилјана Јанкова, судија на Основен суд Штип.

За стечаен управник се именува Љупчо Паневски од Св.Николе.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник со адреса кај стечајниот должник-правното лице.

Се повикуваат и сите доверители кој имаат различни права на подвижни и недвижни ствари во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собирот на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања

(испитно рочиште) и рочиште на Собрание на доверителите на кое доверителите ќе одлучат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште).

Рочиштата ќе се одржат на ден 19.10.1999 година во 09,00 часот во просторија бр.6 во Основен суд Штип.

Огласот е објавен на огласна табла на судот на ден 09.09.1999 година во 10,00 часот.

Од Основниот суд Штип. (30262)

Со решение на Основниот суд Штип Ст.бр.158/98 од 07.09.1999 година над должникот АД "Зелон" од Св.Николе, ул."Индустриска" бб, со жиро сметка бр.41420-601-6233 што се води кај ЗПП Штип се отвора стечајна постапка.

За стечаен судија се одредува Лилјана Јанкова, судија на Основен суд Штип.

За стечаен управник се именува Блажо Стамболиев од Св.Николе.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник со адреса кај стечајниот должник-правното лице.

Се повикуваат и сите доверители кој имаат различни права на подвижни и недвижни ствари во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собирот на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на Собрание на доверителите на кое доверителите ќе одлучат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште).

Рочиштата ќе се одржат на ден 18.10.1999 година во 10,00 часот во просторија бр.6 во Основен суд Штип.

Огласот е објавен на огласна табла на судот на ден 09.09.1999 година во 10,00 часот.

Од Основниот суд Штип. (30264)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.51/99 од 09.03.1999 година над ПП за трговија на големо и мало увоз-извоз "Лафает" од Битола, ул."Караорман" бр.70, дејност трговија на големо и мало, жиро сметка 40300-601-12386, при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд Битола. (30297)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.484/97 од 17.12.1997 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Ун-Ком" ДОО Скопје експорт-импорт, ул."147" бр.8-а и жиро сметка 40100-601-362795.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30367)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.187/99 од 09.09.1999 година над ДООЕЛ "Денико" од Битола, ул."Новосадска" бр.7, дејност трговија, жиро сметка 40300-601-34595, при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд Битола. (30542)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.180/99 од 07.09.1999 година над ПП "Трготом" од Битола, ул."Климент Охридски" бр.37, дејност трговија, жиро сметка 40300-601-70765, при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд Битола. (30544)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.177/99 од 09.09.1999 година над ПП "Дилејди" од Битола, ул."2-ри Август" бр.10, дејност услужна, жиро сметка 40300-601-78651, при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд Битола. (30545)

Стечајната постапка на должникот ДОО "Живино-комерц" - Штип, привремено се запира и Претпријатието продолжува со работа, заради финансиска и сопственичка трансформација.

Се задолжува управниот одбор на претпријатието во рок од 60 дена да донесе програма за финансиска и сопственичка трансформација.

Од Основниот суд во Штип. (31355)

ЛИКВИДАЦИИ

Се заклучува ликвидациона постапка над претпријатие за производство, услуги и внатрешен промет на големо и мало "Инвлат-Комерц" д.о.о. Скопје, ул."Александар Македонски" бр.13 и жиро сметка бр.40120-601-62532 отворена со решение Л.бр.21/98 од 23.09.1998 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Петровски Владимир, ул."Александар Македонски" бр.13 а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30218)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.905/99 од 09.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Микена-Грејд" експорт-импорт п.о. Скопје, ул."Славејко Арсов" бр.14 а, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-370762.

За ликвидатор се определува лицето Накова Даница, ул."Х.Т.Карпош" бр.4 и тел.277-956.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30220)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.456/99 од 11.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "Нац-Комерц" ц.о. експорт-импорт од Скопје, с.Петровец, Скопје, со жиро сметка 40110-601-269664.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30224)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.597/99 од 14.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие "Каштањева" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул."982" бр.219 с.Идризово од Скопје, со жиро сметка 40110-601-229752.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30225)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.676/99 од 20.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "Рецеп-Комерц" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Методи Митевски" бр.7/1-18 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-229710.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30226)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.675/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Мартин" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Женевска" бр.6-1/33 Скопје, со жиро сметка 40120-601-282404.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30227)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.787/99 од 15.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "Дик-Пром Д.Т.95" д.о.о. Скопје, ул."Пелинце" бр.17, Скопје, со жиро сметка 40120-601-331543.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30228)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.566/99 од 01.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет и услуги "Зенит" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул."Сремски фронт" бр.29, Скопје, со жиро сметка 40120-601-383575.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30229)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.821/99 од 01.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и производство и услуги "Омега Б Комерц" д.о.о. Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр.204, Скопје, со жиро сметка 40100-601-354718.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30230)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.842/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Долненска Гајда" д.о.о. Скопје, ул."Антон Чехов" бр.33, Скопје, со жиро сметка 40120-601-166390.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30231)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.755/99 од 17.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало "Арчи" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Никола Парапунов" бр.11 а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-298677.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30232)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.786/99 од 22.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие "Трејд-ВБ" ц.о. експорт-импорт Кавадарци. с.Росоман, Кавадарци, со жиро сметка 41620-601-51376.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (30233)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.886/99 од 06.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "501" увоз-извоз Скопје, ул."Џон Кенеди" бр.7, локал 2, со жиро сметка 40100-601-249171.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30333)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.573/99 од 31.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за надворешен и внатрешен промет "Таком" п.о. Скопје, ул."И.Р.Лола" бр.4/6, со жиро сметка 40120-601-168881.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30334)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.687/99 од 31.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "БВ Стефи" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул."11-ти Октомври" бр.30/5, со жиро сметка 40100-601-320553.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30335)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.970/99 од 09.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало "ТИН" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Никола Вапцаров" бр.20, со жиро сметка 40100-601-187368.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величков, ул."Битпазарска" бр.60 и тел.121-306.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30342)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.796/99 од 22.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "Калчо" п.о. увоз-извоз Скопје, ул."Јани Лукревски" бр.12/28, со жиро сметка 40110-601-282290.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30348)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.542/99 од 19.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Угостителско, трговско претпријатие "Го-Го 97" д.о. експорт-импорт Скопје, ул."Беровска" бр.4-1/18, со жиро сметка 40110-601-47868.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30349)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.939/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "Анел-Трејд" д.о. експорт-импорт Куманово, ул."Кирил и Методиј" бр.58 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-26890.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30350)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.850/99 од 15.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Имагес" д.о.о. увоз-извоз Скопје, Т.Ц. "Маврово" локал 63, Скопје, со жиро сметка 40100-601-94853.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30351)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.863/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "Гипром" п.о. Скопје, ул."Мито Хаџивасилев" бр.9/37, со жиро сметка 40100-601-35550.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30352)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.887/99 од 22.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "Сим-Трејд" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул."Струшка" бр.11, со жиро сметка 40100-601-337526.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски, ул."Струшка" бр.11 и тел.176-107.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30360)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.797/99 од 01.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "Сара Трејд 94" д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул."Тоде Дуба" бр.108-1-13 од Куманово, жиро сметка 40900-601-37513.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул."Алекса Дундик" бр.147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30363)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.12/98 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за угостителство, туризам и промет на големо и мало "Чавдар" Куманово, ул."Романија" бр.3, со жиро сметка 40900-601-10194.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристевска, ул."Алекса Дундик" бр.147 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30364)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.936/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "X-5" д.о.о. Скопје, ул."Кочо Рацин" бр.15/47, со жиро сметка 40100-601-365498.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, ул."Рузвелтова" бр.54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30369)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.655/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Графичко, трговско, производно претпријатие "Уртсиа" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул."Васил Горгов" бр.22/63, од Скопје, со жиро сметка 40120-603-20241.

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров, ул."Симеон Кавракиров" бр.4/5 и тел.426-920.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30389)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.645/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Дита" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Јоаким Крчовски" бр.13, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-192076.

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров, ул."Симеон Кавракиров" бр.4/5 и тел.426-920.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30390)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.891/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-

ско претпријатие "Галактида" извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул."Ленинова" бр.72-1/9, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-201966.

За ликвидатор се определува лицето Бошковска Тања, ул."АВНОЈ" бр.60-2/15 и тел.454-206.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30416)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.912/99 од 09.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "Ник-Комерц" д.о. експорт-импорт Скопје, ул."Владимир Комаров" бр.8/2-5, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-134178.

За ликвидатор се определува лицето Ферид Тахир, ул."Кузман Јосифовски Питу" бр.24/1-11.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30467)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.819/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно,услужно и трговско претпријатие на големо и мало "Снегот" д.о. увоз-извоз Скопје, ул."Б.Менков" бр.1-3/6, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-158841.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Ј.Сандански" бр.50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30496)

Се заклучува ликвидациона постапка над претпријатието за трговија на големо и мало и услуги "Универзалпроммет" д.о.о. Скопје, ул."Џон Кенеди" бр.27-1-6 и жиро сметка бр.40100-601-100863 отворена со решение Л.бр.322/99 од 15.02.1999 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Прокупље Претставништво на "Универзалпроммет".

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.1000/99 од 10.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за индустриски и графички дизајн "Дизајн 2002" д.о.о. Скопје, ул."Џон Кенеди" бр.18, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-105721.

За ликвидатор се определува лицето Живковски Слободан, ул."Џон Кенеди" бр.18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30782)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението на овој суд Л.бр.8/98 од 01.07.1999 година, заклучена е ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Ивива" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул."Салвадор Аљенде" бр.4-а и жиро сметка 40100-601-267009.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од судскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30602)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.553/99 од 18.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Панамак" извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул."Маршал Тито" бр.33, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-151151.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски, ул."Христо Чернопеев" бр.1-а и тел.177-801.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31020)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.1029/99 од 13.08.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, проектирање, трговија и услуги "Јан-Комерц" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Наум Чакаров" бр.14-б, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-105950.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, ул."Рузвелтова" бр.54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31153)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.777/99 од 11.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за трговија и производство на големо и мало "Би Да Ко" Олга ДООЕЛ Скопје, ул."Мито Хадживасилев Јасмин" бр.42/18, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-252756.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31166)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.682/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Ками" увоз-извоз д.о.о. со п.о. Скопје, ул."13 Ноември" бр.18/7, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-112413.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31167)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава дел од недвижен имот на К.П.број 1597 во КО Велестово на м.в."Синадојед", класа 6, површина од 500 м², кој се граничи на исток со К.П. број 4005-пат, на југ со К.П. број 1620, К.П. број 1618 и К.П. број 1619, а на запад со К.П. број 1598 за купопродажна цена од 65.000,00 денари сопственост на Наум Мулазимоски од село Велестово - Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул."Македонски Просветители" бр.5, Охрид. (30321)

Се продава земјоделско земјиште на КП.бр.96/1 на место викано "Подбрешки пат" нива 3 класа во површина од 2463 м², опишана по Пл.бр.366 на КО Ратае, сопственост на Ацовска вд.Бошко Божана од Белград, ул."Бранко Радичевиќ" бр.40, Ацовски Нофо Душан од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр.59 и Зельковиќ Бошко Милена, ул."Бранко Радичевиќ" бр.40, Белград, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Захариески, ул."ЈНА" бр.4, Тетово. (30322)

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.743/1 на м.в. "Леска", нива 3 класа, површина од 2000 м² и КП бр. 743/2 на м.в."Леска" нива 3 класа, површина од 91 м², опишани по ПЛ.бр.753 на КО Теарце, за цена од 170.000,00 денари сопственост на Петровски Борисав Атанас од с.Теарце-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41 во Тетово. (30323)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Конопиште, Кавадарци, КП-6/9, м.в."Душков дол", култура-лозје, класа 6, површина од 1000 м², КП-6/23, план 82, м.в."Ручечки дол", култура-нива, класа 8, површина од 4000 м², КП-6/27, план-154, м.в."Грамајге", култура-нива, класа 7, површина од 2000 м²; КП 6/27, план 147, м.в."Грамајге", култура нива, класа 8 површина 6000 м²; КП 15/1, план 26, м.в."Грамајге", култура нива, класа 8, површина 4.500 м², КП-30/4, план-164, м.в."Дренок", култура-нива, класа 8, површина од 11000 м², КП-30/8, план-108, м.в."Раковец", култура-нива, класа 8, површина од 8000 м², КП-30/15, план-6, м.в."Горно раковец", култура-нива, класа 8, површина од 4000 м², и КП-32/17, план-140, м.в."Арамичките", култура-нива, класа 6, површина од 50 м², во сопственост на Горѓи Андонов од Демир Капија видно од поседовен лист бр.1, за вкупна цена од 320.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. (30324)

Се продава недвижен имот со поседовен лист 44 за КО Костинци Прилеп и тоа: КП.бр.16 м.в."Геракарица" нива класа 4, површина од 7292 м²; КП.бр.510 м.в. "Геракарица" нива класа 4, површина 794 м²; КП.бр. 518, м.в."Геракарица" нива класа 4, површина 6250 м²; КП.бр.520, м.в."Геракарица" нива класа 4, површина 1360 м²; КП.бр.561, м.в."Геракарица" лозје класа 5, површина 161 м²; КП.бр.566, м.в."Геракарица" лозје класа 5, површина 349 м²; КП.бр.655, м.в."Корија" нива класа 3, површина 1351 м²; КП.бр.676, м.в."Село" куќа 165 и двор 435 м²; КП.бр.678, м.в."Село" куќа и двор 352 м²; и КП.бр.2447, КП.бр.812 м.в."Брег" нива класа 4 површина 6936 м².

Недвижен имот заведен во поседовен лист 176 за КО Костинци - Прилеп и тоа: КП.бр.567 м.в."Геракарица" лозје 5 класа површина 345 м², КП.бр.652, м.в."Корија" нива класа 3 површина 630 м², КП.бр.654, м.в."Корија" нива класа 3 површина 630 м², КП.бр.661, м.в."Корија" нива класа 3 површина 1048 м².

Недвижен имот заведен во поседовен лист бр.111 за КО Секирци - Прилеп и тоа: КП.бр.25, м.в."Горни завој" нива класа 3, површина 7093 м², КП.бр.26, м.в."Горни завој" ливада класа 3, површина 2691 м², и недвижен имот заведен во ПЛ број 65 за КО Секирци Прилеп КП.бр.34, м.в."Горни завој" ливада класа 3 површина 1341 м², изнесува 160.000,00 денари. Имотот е во сопственост на Стојановски Благоја од Охрид, ул."Јане Сандански" бр.91, а се продава по цена од 550.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Слабејко" бр.8, Прилеп. (30325)

Се врши продажба на недвижен имот - нива, класа 6, површина од 2.003 м², што се наоѓа на КП 17/4, на м.в. "Поле", на КО Страхојаница, сопственост на Илија Мицковски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарџовска, ул."Иван Козаров" бр.24 лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"), Скопје. (30355)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Кавадарци КП-2077/1, план 8, скица-846, м.в."Војчев гроб" кат.култура лозје, кат.класа 4, површина од 3515 м², во сопственост на Благородна Митрева од с.Сопот, Кавадарци видно од Поседовен лист бр.728 за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопствениците, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб - Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство. (30516)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП.4643, план 16, скица 56, во м.в."Смоковник" класа 6, површина од 1981 м², во КО Негорци сопственост на Баламов Илија од с.Негорци, за цена од 4.195 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во

спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија.

(30517)

Се продава земјоделско земјиште лозје, построено во КО Долно Соње на КП 1630, план 4, скица 13, м.в. "Дабица", класа 4, со површина од 1563 м², сопственост на Добре Костовски од Скопје, за цена од 265.710,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. "Кузман Јосифовски-Питу" бр.15, ТЦ - Скопјанка-Скопје.

(30535)

Сосопственикот Андоноски Наум Мирослав продава од својата идеална половина во површина од 635 м², од нива на КП бр.569/1 во м.в. "Шилешница", нива класа 5, во КО Љубаништа, по Поседовен лист бр.41, две десетини (2/10) идеален дел во површина од 120 м², по цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, лицата со првенствено право, како и сите заинтересирани лица, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Тана Топалоска, ул. "Македонски просветители" бб, Охрид, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", во спротивно го губат правото на првенство.

(30922)

Сосопствениците Раевски Трајан и Раевска Петруша ја продаваат парцелата КП бр.6198 со површина од 3662 м², во КО Кучевиште, по цена од 90 денари за 1 м², или вкупно 329.580 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците на граничните парцели, доколку сакаат да го користат предимственото право за купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ленка Панчевска, Општина Чаир, Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", во спротивно го губат правото на првенство.

(30908)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр.11/185, план 2, м.в. "Црвеника", класа 4, со површина од 692,50 м², сопственост на Алији А.Танат и Мухамедилми, с.Д.Бањича, за цена од 138.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи, ул. "Кеј Вардар" бр.5-А во Гостивар.

(30925)

Се продава нива класа 3 на место викано "Село" на КП 121 во површина од 1516 м², запишана во имотен лист бр.48 за Ко Далбеговци, како и ливада класа 3 на место викано "Село" на КП 122 во површина од 574 м², запишана во имотен лист 48 за КО Далбеговци, за вкупна купопродажна цена од 30.000,00 денари сопстве-

ност на Јовановски Благоја од Битола, ул. "Дојранска" бр.22.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин камен" бр.20.

(30927)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.403441 издаден од ОВР Гостивар на име Хамити Несет, с.Градец, з.п. Неготино, Гостивар.

Пасош бр.368446 издаден од ОВР Кичево на име Пурелку Зулфије, ул.Ј.Пиперка бр.75, Кичево.

Пасош бр.962330 издаден од ОВР Гостивар на име Љатифи Сивери, с.Речане, Гостивар.

Пасош бр.740749/95 издаден од УВР - Тетово на име Есати Миртезан, с.Шипковица, Тетово.

(30572)

Пасош бр.000363 на име Изети Зекирија, с.Селце, Тетово.

(30621)

Пасош бр.796924 издаден од УВР - Куманово на име Фемид Алитовиќ, ул.Киро Фетак бр.6-а, Куманово.

Пасош бр. 412167 издаден од УВР - Штип на име Кожовска Етида, ул.Кирил и Методи бр.11/4, Штип.

Пасош бр.0417023 издаден од ОВР - Радовиш на име Спасовски Миле, ул.Герас Цунев бр.5, Радовиш.

(30677)

Пасош бр.092160 на име Имери Фатиме, с.Д.Бањича, Гостивар.

(30690)

Пасош бр.523762 на име Исаку Нади, с.Велешта, Струга.

(30732)

Пасош бр.782995 на име Муковска Сарита, ул.Д.Ковачески бр.14, Струга.

(30733)

Пасош бр.0996805 на име Вејселов Ибраим, с.Башбос, Валандово.

(30734)

Пасош бр.1275632 издаден од УВР - Скопје на име Тошева Анита, ул.Ц.Арсов бр.28, Велес.

(30752)

Пасош бр.754917/95 издаден од УВР - Куманово на име Саити Фазли, ул.К.Маркс бр.27, Куманово.

(30769)

Пасош бр.329397/94 издаден од УВР - Скопје на име Бислими Хасан, ул.Прохор Пчински бр.91 б, Скопје.

Пасош бр.1184904/99 издаден од УВР - Скопје на име Курти Ариф, Скопје.

(30784)

Пасош бр.0470401 на име Шобевски Тоде, ул.Димче Лахчански бр.74/2-13, Битола.

(30787)

Пасош бр.580830 на име Хаџи Хамидов Марфи, ул.С.Наумов бр.12, Кочани.

(30789)

Пасош бр.754114 на име Зекири Кадри, с.Черкеско село, Куманово.

(30794)

Пасош бр.220983 на име Хоџа Бујар, с.Мислодежда, Струга.

(30797)

Пасош бр.1006926 на име Јахуаи Недим, с.Здуње, Гостивар.

(30800)

Пасош бр.1099139/98 издаден од УВР - Скопје на име Татјана Канчевска - Смичковска, бул.Ј.Сндански бр.58/2-6, Скопје.

(30821)

Пасош бр.0034876/93 издаден од УВР - Скопје на име Љунчо Котески, ул.Црногорска бр.9 а, Скопје.

(30823)

Пасош бр.678953/95 издаден од УВР - Скопје на име Осман Бајрами, с.Арачиново ул.7 бр.41, Скопје.

(30844)

- Пасош бр.411668 на име Василев Младенчо,
с.Борисово бр.16, Струмица. (30856)
- Пасош бр.1171264 на име Илиев Стојан, ул.В.Назор
бр.27, Кавадарци. (30858)
- Пасош бр.809048 издаден од УВР - Штип на име
Шабани Шабан, Штип. (30859)
- Пасош бр.1156616 на име Ибески Мустафа,
с.Дебреште, Прилеп. (30860)
- Пасош бр.141678/94 издаден од ОВР - Струга на име
Мемешоски Зејнеп, с.Лабуништа, Струга. (30881)
- Пасош бр.862040/99 издаден од ОВР - Струга на име
Илоски Гоко, ул.Војдан Чернодрински-28, Струга.
Пасош бр.167924/93 издаден од УВР - Тетово на име
Стеваноски Велко, Тетово. (30883)
- Пасош бр.0969732/97 издаден од ОВР - Крива Паланка
на име Стоилковски Мартин, нас.Грмаѓе бб,
К.Паланка. (30884)
- Пасош бр.459685/94 на име Абдулаи Љазим, ул.Мара
Угриноска бр.7, Гостивар. (30886)
- Пасош бр.1030170 издаден од УВР - Струмица на име
Гавровска Убавка, с.Босилово бр.274, Струмица. (30959)
- Пасош бр.1151182 издаден од УВР - Гевгелија на име
Шуклев Герман, бул.Гевгелија бр.55, Гевгелија. (30960)
- Пасош бр.1236725/99 издаден од ОВР - Струга на име
Луфа Адибајрам, с.Велешта, Струга. (30965)
- Пасош бр.649814 издаден од УВР - Струмица на име
Најденов Сречко, с.Мокриево бр.96, Струмица. (30966)
- Пасош бр.1182477 издаден од УВР - Струмица на име
Сцхротер Јулијана, ул.Охридска бр.66, Струмица.
Пасош бр.1189951 издаден од ОВР - Делчево на име
Стојанов Гоце, ул.О.Николов бр.40, Делчево. (30968)
- Пасош бр.628733 издаден од УВР - Струмица на име
Коцев Ристо, с.Дрвош бр.77, Струмица. (30969)
- Пасош бр.523762/95 издаден од ОВР - Струга на име
Исаку Нади, с.Велешта, Струга. (30971)
- Пасош бр.491815 на име Иссуфи Кевсер, с.Романовце,
Куманово. (30972)
- Пасош бр.1063246 издаден од УВР - Тетово на име
Мустафи Бајрам, с.Лисец, Тетово. (30973)
- Пасош бр.0515068/95 издаден од УВР - Тетово на име
Мехмеди Емрјак, с.Добарце, Тетово. (30974)
- Пасош бр.0479108/94 издаден од УВР - Скопје на име
Асан Ибраимовски, с.Патишка Река, Скопје. (30977)
- Пасош бр.817854/95 издаден од УВР - Скопје на име
Незири Самедин, с.Драчевица, Скопје. (30982)
- Пасош бр.606428/95 издаден од УВР - Скопје на име
Јаневска Драгица, ул.А.Гусларот бр.44, Скопје. (30985)
- Пасош бр.607262/95 издаден од УВР - Скопје на име
Јаневски Александар, ул.А.Гусларот бр.44, Скопје.
Пасош бр.789225/95 издаден од УВР - Скопје на име
Баки Мјаки, ул.391 бр.21, Скопје. (30987)
- Пасош бр.789726/95 издаден од УВР - Скопје на име
Фатмир Мјаки, ул.391 бр.23, Скопје. (30988)
- Пасош бр.1021118/97 издаден од УВР - Скопје на име
Нехат Абдулаху, ул.Виргино бр.67, Скопје. (30992)
- Пасош бр.480408/94 издаден од УВР - Кочани на име
Михајлов Живко, ул.Гемидиска бр.32 б, Кочани. (30993)
- Пасош бр.1062498/98 издаден од УВР - Гостивар на
име Алими Цемал, с.Чајле, Гостивар. (30996)
- Пасош бр.1010803 издаден од УВР - Скопје на име Мет
Чилафи, ул.Р.Бурцевик бр.42 а, Скопје. (30997)
- Пасош бр.830963 на име Прангоски Илија,
ул.Мак.Просветители бр.28/6, Охрид. (30998)
- Пасош на име Шеффик Салихи, с.Пајре, Тетово. (31001)
- Пасош бр.146257 на име Муса Муса, ул.Мурат
Бафтијари бр.6, Тетово. (31002)
- Пасош бр.4144167 на име Илази Илаз, ул.Б.Миладино-
ви бр.63, Тетово. (31003)
- Пасош бр.962808 на име Дурмиши Идрис, с.Чегране,
Гостивар. (31004)
- Пасош бр.1168003 на име Куртиши Екрем,
с.Добридол, Гостивар. (31005)
- Пасош бр.0015076 на име Николоски Гојко,
с.Ропотово, Прилеп. (31024)
- Пасош бр.408425/94 издаден од УВР - Скопје на име
Љика Неџмедин, ул.М.Рајчевик бр.18, Скопје. (31025)
- Пасош бр.1201318 на име Соколов Сашко,
ул.Ј.Сандански бр.31, Кочани. (31026)
- Пасош бр.143517 на име Стамболиев Марјан,
Струмица. (31027)
- Пасош бр.174694 на име Ахнети Зекир, Питарница 14,
Гостивар. (31028)
- Пасош бр.0805253 издаден од УВР - Кочани на име
Лозенка Велинова, ул.Пролетерски бригади бр.43,
Кочани. (31029)
- Пасош бр.970801 на име Билали Гзим, с.Непроштено,
Гостивар. (31030)
- Пасош бр.1205025/99 издаден од УВР - Скопје на име
Делиниколова Катарина, бул.Партизански одреди 17/4
1, Скопје. (31031)
- Пасош бр.780116 на име Дурик Љубинка, ул.В.П.Јор-
данова бр.47, Штип. (31032)
- Пасош бр.0953203 на име Циков Горан, Нов Дојран,
Нов Дојран. (31034)
- Пасош на име Исаки Гафур, с.Цепчиште, Тетово.
Пасош бр.0912944 на име Бесник Синони, с.Падолш-
ште, Гостивар. (31039)
- Пасош бр.723402/95 издаден од УВР - Скопје на име
Велиновски Миле, Скопје. (31100)
- Пасош бр.677743/95 издаден од УВР - Гостивар на име
Мустафа Реџепа, ул.Б.Кидрич бр.29, Гостивар. (31108)
- Пасош бр.338695 на име Горгиевски Илија, ул.Кузман
Јосифовски бр.80, Битола. (31109)
- Пасош бр.338684 на име Горгиевска Благородна,
ул.Кузман Јосифовски бр.80, Битола. (31110)
- Пасош бр.971518/97 издаден од УВР - Тетово на име
Елмази Абдиџазис, ул.Ј.Сандански бр.98, ст.23, Тетово.
Пасош бр.0534211 издаден од УВР - Скопје на име
Ферад Ферхад, с.Црн Врв, Скопје. (31112)
- Пасош бр.792977/95 издаден од УВР - Скопје на име
Бесим Асани, ул.Јајце бр.2, Скопје. (31141)
- Пасош бр.910025/96 издаден од УВР - Скопје на име
Давиновска Роза, с.Ајватовци, Скопје. (31143)
- Пасош бр.641422 издаден од УВР - Скопје на име
Ибиш Демиров, с.Батинци, Скопје. (31146)
- Пасош бр.889682/96 издаден од УВР - Скопје на име
Реџеп Садики, с.Брест, Скопје. (31150)
- Пасош бр.573067/93 издаден од УВР - Скопје на име
Рефик Азизи, ул.Б.Менков бр.2/2-11, Скопје. (31154)
- Пасош бр.1091664/98 издаден од УВР - Тетово на име
Амзаи Нермине, с.Д.Палчиште, Тетово. (31156)
- Пасош бр.489913/94 издаден од УВР - Куманово на име
Станковиќ Зоран, ул.Б.Буха бр.40, Куманово. (31158)
- Пасош бр.389309/94 издаден од УВР - Скопје на име
Пановски Георги, ул.Т.Чопов бр.13, Скопје. (31159)
- Пасош бр.0072264/93 издаден од УВР - Велес на име
Миовски Кирил, ул.Б.Горев бр.95/5, Велес. (31163)
- Пасош бр.0072265/93 издаден од УВР - Велес на име
Миовска Јордана, ул.Б.Горев бр.97/5, Велес. (31164)

Пасош бр.0713948/95 издаден од ОВР - Валандово на име Нада Грбашлиева, ул.Маршал Тито 66, Валандово. (31232)

Пасош бр.1154211/98 издаден од ГУВР - Скопје на име Демири Атнан, Скопје. (31232)

Пасош бр.0714598 издаден од МВР - Гевгелија на име Ичев Бранко, ул.Слободан М.- Данко бр.93, Гевгелија. (31256)

Пасош бр.165484 на име Шасивари Фемиј, с.Сенокос, Гостивар. (31282)

Пасош бр.0649104 на име Димовски Дејан, с.Бањско, Струмица. (31283)

Пасош бр.045425/93 на име Амети Менсур, ул.Томе Шумски бр.5, Гостивар. (31285)

Пасош бр.0618703 издаден од ОВР - Крива Паланка на име Спасовски Димчо, с.Жидилово, К.Паланка. (31286)

Пасош бр.186022/94 издаден од ОВР - Струга на име Муча Изби, с.Велешта, Струга. (31287)

Пасош бр.129717/93 издаден од УВР - Скопје на име Рамадан Рашид, ул.Виетнамска бр.30 б, Скопје. (31288)

Пасош бр.1023584 издаден од УВР - Куманово на име Рамадани Сејди, ул.Есперанто бр.100, Куманово. (31288)

Пасош бр.744266/95 издаден од УВР - Скопје на име Божиновски Ласте, с.Индигово ул.13 бр.13, Скопје. (31298)

Пасош бр.0531835 на име Красники Лиридон, Дебар. (31302)

Пасош бр.295018 на име Цемајл Јусуфовски, ул.Таки Димитровски бр.9, Битола. (31302)

Пасош бр.811280 на име Георгиев Мирчо, с.Пирава, Валандово. (31304)

Пасош бр.0607243 издаден од ГУВР - Скопје на име Бурим Рамаднов, Скопје. (31306)

Пасош бр.937816/97 издаден од УВР - Тетово на име Расим Мемети, с.Челопек, Тетово. (31317)

Пасош бр.0478929/94 издаден од УВР - Скопје на име Димовска Трајанка, ул.11 Октомври бр.16/15, Скопје. (31328)

Пасош бр.0042407/93 издаден од УВР - Гостивар на име Зеќирија Мемеди, с.Г.Бањица, Гостивар. (31336)

Пасош бр.721208/95 издаден од УВР - Скопје на име Орхан Незиров, ул.К.Абрашовиќ бр.94, Скопје. (31339)

Пасош бр.0537942 издаден од УВР - Скопје на име Стојчевски Јовица, ул.Финска бр.22/1, Скопје. (31340)

Пасош бр.0645727 издаден од УВР - Скопје на име Муртезани Кенан, с.Г.Свиларе, Скопје. (31342)

Пасош бр.0834388 издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Амети, с.Г.Свиларе, Скопје. (31342)

Пасош бр.1060723 издаден од УВР - Скопје на име Јоловиќ Будимир, ул.Партизански одреди 121/27, Скопје. (31342)

Чекови од тековна сметка бр.7378936 чекови од бр. 3423213 до 3423218 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Велевска Јулијана, Скопје. (30574)

Чекови од тековна сметка на име Димоски Целе, Струга. (30802)

Чекови од тековна сметка бр.76/08 чек од бр.3334244 до 3334249 и од бр.900016108 до 900016112 издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Балеска Николина, Охрид. (30962)

Чекови од тековна сметка бр.9155/04, 2 чека издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Месад Броња, Охрид. (30963)

Чекови од тековна сметка бр.6260/37, 8 до 9 чекови издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Јованка Стурлакова-Коровешовска, Охрид. (30964)

Чекови од тековна сметка бр.10744.65 чек бр.2478965, 2478966; од бр.2620676 до 2620685 и од бр.2685085 до 2685089 издадени од Комерцијално-инвестициона

банка - Куманово на име Макрешански Чедо, ул. Т.Думба бр.18, Куманово. (30970)

Чекови од тековна сметка бр.2905/54 чекови од бр. 1047362 до 1073771 издадени од Стопанска банка АД Скопје - Филијала - Струга на име Муарем Мемеди, ул.Македонска бр.6, Струга. (30976)

Избирачка легитимација на име Алексов Лазо, Скопје.

Избирачка легитимација на име Алексова Славица, Скопје.

Избирачка легитимација на име Алексова Маја, Скопје.

Избирачка легитимација на име Алексов Жарко, Скопје.

Пасош бр. 580903, издаден од УВР - Кочани на име Цветановска Снежана, ул."Енгелсова" бр. 35, Кочани.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38/26 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 38/26 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, Подружница ХЕЦ „Козјак“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е изведба на локален патен правец Влао-мост преку акумулација во должина од 7,250 км. и Близанско – Сапотоец во должина од 2,5 км.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица при што набавката ќе се спроведе со постапка отворен повик.

1.4. Постапката на повикот ќе се спроведе според Законот за јавни набавки. Отворањето на понудите ќе се изврши со присуство на понудувачите.

II. ОБЕМ НА НАБАВКАТА

2.1. Предмет на набавката е изведба на локален патен правец Влао – мост преку акумулација во должина од 7.250 км. и Близанско – Сапотоец во должина до 2,5 км. (само пробивање).

2.2. Изведбата на предметот на набавката ќе биде према изработениот главен проект.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документацијата може да се подигне кај набавувачот во Службата за градежни работи секој работен ден од 9⁰⁰ – 11⁰⁰ часот со претходно закажување на тел. 149-149 или 111-301.

IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

4.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.

4.2. Вкупна цена и единечни цени за изведба.

4.3. Доказ дека понудувачот е регистриран за обавување на ваков вид дејност.

4.4. Искуство на понудувачот во реализација на слични објекти во последните 5 години (да приложи список на изведени објекти и основни податоци за изведените објекти).

4.5. Име и стручна оспособеност и основни податоци за одговорното лице кое ќе раководи со изведбените работи и негово искуство за изведување на слични објекти во последните 3 години.

4.6. Потврда со која се дозволува ЕСМ да ги провери податоците наведени за искуството (наведени во точка 4. 4 и 3.5).

- 4.7. Список и основни податоци за опремата со која изведувачот ќе ги изведува предвидените работи.
- 4.8. Список и основни податоци за подизведувачи (до колку ги има) и нивна референца за изработка на објекти од ваков вид.
- 4.9. Начин на плаќање.
- 4.10. Рок на важност на понудата.
- 4.11. Рок на изработка.
- 4.12. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата со рок на важност од 30 дена согласно член 55 од Законот за јавни набавки.
- 4.13. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

V. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

- 5.1. Извод од судската регистрација на фирмата.
- 5.2. Документ за бонитет на фирмата, издаден од институција за платен промет (оригинален или заверена копија, верна на оригиналот) согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
- 5.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај и дека нема забрана за вршење на дејност (обете судски заверени или копии верни на оригиналот заверени кај нотар) согласно член 24 точка а и б од Законот за јавни набавки.
- 5.4. Доказ за стручна способност на понудувачот, согласно со член 23 од Законот за јавни набавки.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно со член 25 од законот за јавни набавки)

- | | |
|------------------------------|----------|
| 6.1. Искуство на понудувачот | 20 поени |
| 6.2. Цена на понудата | 50 поени |
| 6.3. Начин на плаќање | 20 поени |
| 6.4. Рок на изведба | 10 поени |

VII. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 7.1. Рок за доставување на понудите е до 8.10.1999 год.
- 7.2. Понудите да се достават согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
- 7.3. Понудите да бидат доставени на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“; Подружница ХЕ Козјак, (набавка бр. 38-19) ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени коверти, во кои во едниот е понудата со финансиските документи, а другиот внатрешен коверт ја содржи бараната документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 8.1. Секој понудувач пред да ја поднесе понудата, на свој трошок, да се запознае со местото за изведба на објектот и сите теренски и останати услови важни за изведување.
- 8.2. Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок, и оние кои не се изработени според Повикот, односно некомплетните понуди, ќе бидат одбиени.
- 8.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 8.4. Понудувачите имаат право да поставуваат прашања (исклучиво во писмена форма) најдоцна 5 дена пред датумот за доставување на понудите. Сите прашања и одговори ќе бидат доставени до сите понудувачи, без да се каже кој го поставил прашањето.

8.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 8.10.1999 год. во 12 часот во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „Козјак“ ул. „11 Октомври“ бр. 9 на 9 кат во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 171/99

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ММ КАВАДАРЦИ КАБЛИ БРОЈ 15 И БРОЈ 16

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач:
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ б.б.
- 1.2. Предмет на набавката:
Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ММ Кавадарци кабли број 15 и број 16.
- 1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документација (техничката спецификација).
- 1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:
- | | |
|-----------------------------------|--------|
| – цена на набавката | до 60% |
| – начин на плаќање | до 5% |
| – рок на извршување на работите | до 5% |
| – техничка способност – референци | до 10% |
| – кадровска структура | до 10% |
| – техничка опременост | до 10% |
- 1.5. Рок за доставување на понудите е до 05.09.1999 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.
- 1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.
- 1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13 часот.
- 2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.
- 2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член

23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,
– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 05.09.1999 год. до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 05.09.1999 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Седмој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 165/99

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ММ ГЕВГЕЛИЈА – ДЕЛ 2 (ЈУЖЕН ДЕЛ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ б.б.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ММ Гевгелија – дел 2 (јужен дел)

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

– цена на набавката до 60%
– начин на плаќање до 5%
– рок на извршување на работите до 5%
– техничка способност – референци до 10%
– кадровска структура до 10%
– техничка опременост до 10%

1.5. Рок за доставување на понудите е до 05.09.1999 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

* 2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 05.09.1999 год. до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 05.09.1999 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 28/96), Комисијата за јавни набавки при Општина Цепчиште, објавува

Б А Р А Њ Е БР. 3/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател: Општина Цепчиште-Цепчиште.

1.2. Предмет на набавката:

– ПВЦ-Цевки за водовод Ф-160, 10 бар, во должина од 3.000 м.

1.3. Право на учество имаат сите физички и правни лица, во земјата и странство.

1.4. Постапката по барањето ќе се спроведе согласно член 42 од Законот за јавни набавки.

1.5. Рокот на поднесување на понудите е 10 (десет) дена од денот на објавувањето.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

– Понудата треба да содржи единечна цена по м. должина со вкalkулиран данок на промет, франко набавувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се должни да достават:

– Извод од регистрацијата на дејноста;

– Документ за бонитет издаден од ЗПП;

– Изјава од понудувачот дека не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и оние кои не се изработени согласно условите од барањето нема да бидат разгледувани.

4.2. Понудите да се достават на адреса: општина Цепчиште Цепчиште.

4.3. Дополнителни информации: тел. 094-29-693, моб. 070-256-139.

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-3280/307

1. Предмет на јавното барање:

– Чизми војнички со зголемена сара 2.000 чифта.

Бараниот производ да биде со квалитет даден во список број 1, кој може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот во соба 702.

Бараниот производ да биде произведен во големински броеви дадени од страна на Министерството за одбрана.

Испораката на бараните производи е франко Скопје, Битола и Штип во рок од 30 дена по склучување на договорот.

2. Во понудата да бидат дадени:

– предмет на понудата,

– цена, без пресметан данок на промет,

– рок на испорака, и

– рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

– висина на цената 30 поени,

– квалитет на доставената мостра 50 поени,

– рок и начин на плаќање 10 поени,

– рок на испорака 10 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

– документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ број 32/98),

– извод од регистрација на дејноста,

– документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издаден од надлежен орган,

– документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен орган,

– доказ за техничката и технолошка способност на понудувачот за производство на бараниот производ (расположиви производни капацитети, број на вработени, стручни технички лица и друго).

Бараната документација да се достави во оригинала примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 10,00 часот, петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 10 21 67.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Републичка геодетска управа – Скопје објавува

НАБАВКА СО ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99

1. Републичка геодетска управа има потреба од: набавка на:

– 13 возила ЛАДА НИВА 1.7,

со супер бензин и гуми зимски (крампонки),

– 2 возила ЛАДА САМАРА СЕДАН 1.5,

1. Во понудата треба да бидат дадени:

– цена (денари г.м.) со и без пресметан данок и царина,

– рок и начин на плаќање (на рати),

– гаранција и квалитет,

– рок за испорака.

2. Рокот на испорака изнесува 10 дена по потпишувањето на договорот.

3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат на разгледување. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

4. Крајниот рок за прием на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето во дневниот печат „Вечер“.

5. Придружната документација се доставува во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за бонитет и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај). Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и понуда за ВОЗИЛА. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Првиот внатрешен коверт содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен коверт кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуда“, која ја содржи финансиската документација.

6. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

– висина на цената 40 поена

– рок и начин на плаќање 30 поена

– сервис и гаранција 20 поена

– рок за испорака 10 поена

– квалитет и потекло на производите

– понудено најекономично решение.

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Републичката геодетска управа – Скопје. Понудите се доставуваат на адреса: Републичка геодетска управа, ул. „Трифун Хаџи – Јанев“ бр. 4 – Скопје.

Отворањето на понудите ќе се изврши во просториите на Републичката геодетска управа на ден 13 октомври 1999 година во 12 часот.

Дополнителни информации во врска со барањето на јавната набавка, како и подетална спецификација за бараните ставки можете да добиете во Републичка геодетска управа на телефоните ++ 171-669 и ++ 171-670 Контакт личност Роска Пачемска.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје објавува

ПОВИК БР. 02 – 5844/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.

2. Предмет на набавката се услуги за:

– Одржување на апликативен и системски софтвер на постојниот информационален систем на Фондот за здравствено осигурување – Скопје, со подрачните служби на Фондот.

– Одржување на постојниот информационален систем за аптекарско работење со лекови кои паѓаат на товар на

Фондот за здравствено осигурување (позитивна листа на лекови).

3. Спецификацијата на потребните услуги е дадена во тендер документацијата.

Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување – ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 1.500,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100 – 640 – 37 на Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со даночен број 4030991261703, депонент на Народна Банка на РМ.

4. Право на учество имаат сите правни и физички лица кои подигнале тендерска документација.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик.

6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување на понудата.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- Опис на понудените услуги,
- Опис на развојот на понудувачот (историјат),
- Цена на услугата за еден месец.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација:

1. Документ за бонитет од носителот на платниот промет,
2. Доказ за техничка способност:
 - Референтна листа на понудувачот – список на извршени слични услуги,
 - Кадровска екипираност на понудувачот – посочување на вклучени технички лица (најмалку пет високостручни кадри вработени на неопределено време кај понудувачот) за извршување на наведените услуги, со референтна листа за секој поединечно.
3. Извод од регистрацијата на дејноста.
4. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.
5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност.
6. Банкарска гаранција во висина од 60.000 ДЕМ, во денарска противвредност, сметано по средниот курс на Народна банка на Република Македонија, која се активира под одложен услов прецизиран во заглавје VI од овој јавен повик. Важност на гаранцијата да биде 90 дена од денот на издавањето.
7. Предлог на договор за одржување.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорното лице на понудувачот.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки,
3. Понудите да се достават на адреса: Министерство за здравство Фонд за здравствено осигурување Скопје, ул. „50-та Дивизија“ бр. 6. преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на комисијата на лице место најдоцна до 06.10.1999 година до 11 часот.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе биде избран според критериум:

- техничка (кадровска) способност на понудувачот,
- опис на понудените услуги,
- цена.

VI. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Со најповолниот понудувач согласно критериумите од овој јавен повик, Фондот за здравствено осигурување – Скопје, заклучува договор под одложен услов. Доколку во рок од 30 дена од потпишувањето на договорот, најповолниот понудувач не овозможи неспречено работење на информациониот систем на Фондот за здрав-

ствено осигурување – Скопје, со подрачните служби, како и на информациониот систем за аптекарско работење со позитивна листа на лекови, настапува раскинувањето на услов кој ја активира наплатата на банкарската гаранција.

Заклучениот договор престанува со важност, а Фондот за здравствено осигурување заклучува нов истоветен договор со вториот од ранг листата на понудувачи кои ги исполнуваат условите од овој јавен повик и од тендерската документација.

Доколку постапката и во овој случај се повтори, се објавува нов јавен повик.

VII. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Отворањето на понудите ќе се одржи на ден 06.10.1999 год., во 11.30 часот во просториите на Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. 50-та дивизија“ бр. 6 – Скопје, на трети кат – голема сала.

Претставниците на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во јавниот повик и тендерската документација, нема да бидат разгледувани.

Секој учесник може да достави само една понуда.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), ЈЗО Стоматолошки клинички центар – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 3/99 е ЈЗО Стоматолошки клинички центар Скопје.
- 1.2. Предмет на јавната набавка е: стоматолошки потрошен материјал за ЈЗО Стоматолошки клинички центар Скопје.
- 1.3. Вид и количина на материјалот што е објавен за набавка е утврден според изготвената спецификација која може да се подигне кај магационерот на ЈЗО Стоматолошки клинички центар секој работен ден од 10 до 12 часот.
- 1.4. Износот на надоместокот што треба да се плати пред подигањето на спецификацијата на материјалот е неповратен и изнесува 1500,00 денари кој може да се уплати на жиро-сметка: 40100-603-1104, даночен број 403098026777 депонент на Комерцијална банка.
- 1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица.
- 1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од ЗЈН, а отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.
- 2.2. Вид и количина на набавката (спецификација)
- 2.3. Единечна цена со сите давачки во денари за лекарства и потрошниот материјал.
- 2.4. Време на валидност (трајност на материјалот).
- 2.5. Рокот на испорака да биде сукцесивен со предвидена динамика (во предвид доаѓа материјал што е на лагер).
- 2.6. Начин на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација:

- 3.1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
- 3.2. Извод од регистрација на дејноста.
- 3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорното лице.
- 3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОГОДЕН ПОНУДУВАЧ СЕ:

- квалитет на материјалот 50 бода;
- цена на материјалот 20 бода;
- валидност на материјалот 20 бода;
- начин на плаќање 10 бода.

V. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 5.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
- 5.2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 5.3. Понудата со придружната документација да се достави на адреса: ЈЗО Стоматолошки клинички центар Скопје ул. „Водљанска“ 17, Скопје, преку пошта или во архивата на ЈЗО Стоматолошки клинички центар.
- 5.4. Рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“.
- 5.5. Сеској учесник може да достави само една понуда.

VI. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Денот, местото и времето на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во спецификациите на материјалот за набавка.
- 6.2. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на отворањето на понудите со себе треба да имаат овластување за застапување на понудувачот.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 7.1. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот како и тие што не се изработени според пропозициите утврдени во повикот нема да бидат разгледувани.

Телефон за контакт: 115-044 лок. 115.

Комисија за јавни набавки

„Тобачна Љубљана д.о.о. донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА
ТОБАЧНА

Ценовник на цигарите од палетата на Тобачна Љубљана кои се произведуваат во Тутунски Комбинат – Скопје со важност од 17.09.1999 година.

вид на цигари	цена (денари)
RODEO SUPER LIGHTS	28,00

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница „Нова Македонија“ – Скопје.

Цените се однесуваат за пакување од 20 цигари.
Во цената е вкalkулиран данок на промет (акциза) од 40%.

Тобачна Промет д.о.о. – Скопје
Директор,
м-р Сашо Кожухаров, с.р.

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика на Република Македонија ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 1999 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во август 1999 година во однос на јули 1999 година е – 0.001.
2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е – 0.003.
3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во август 1999 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува – 0.001.
4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија, во периодот од почетокот на годината до крајот на август 1999 година, во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1998 година е – 0.012.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1559. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на суровини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 1999 година	3049
1560. Правилник за висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на стабилните и подвижните затворени садови за течни и под притисок растворени гасови	3049
1561. Ренесие на Републичката геодетска управа	3051

Акти на здруженија

15. Правилник за надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста	3051
Правилник за изменување на Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста	3056
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец август 1999 година	3080